

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за преземање на акции издадени од Жито Полог АД Тетово дадена од преземачот Орка Холдинг АД Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА преземачот од точка 1 да го објави ова решение на начин како што е објавена понудата за преземање.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УПБ Број 10-197
27 март 2024 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Marrjen e Shoqërive Aksionare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 27.3.2024, e miratoi këtë

AKTVENDIM

1. VËRTETOHET E SUKSESSHME oferta për marrjen në zotërim të aksioneve të emetuara nga “Zhito Pollog” ShA, Tetovë, dhënë nga ofruesi “Orka Holding” ShA, Shkup.

2. NGARKOHET ofruesi nga pika 1 që të publikojë këtë Aktvendim në mënyrë siç është publikuar oferta për marrje në kontroll.

3. Ankesa e paraqitur kundër këtij Aktvendimi nuk e vonon ekzekutueshmërinë e tij.

4. Ky Aktvendim do botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA 1 Numër 10-197
27.3.2024
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1548.

Врз основа на член 26 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/24), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 259/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

ПРАВНИК

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат заедничките основни правила за безбедност кои се однесуваат на различните дејности во областа на цивилното воздухопловство.

Член 2

Заедничките основни правила за безбедност кои се однесуваат на различните дејности во областа на цивилното воздухопловство се утврдени во Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1139 на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2018 година, за заеднички правила во областа на цивилното воздухопловство и за основање на Агенција на Европската Унија за безбедност на воздухопловството и за изменување и дополнување на Регулативите (ЕЗ) бр. 2111/2005, (ЕЗ) бр. 1008/2008, (ЕУ) бр. 996/2010, (ЕУ) бр. 376/2014 и Директивите 2014/30/ЕУ и 2014/53/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Регулативите (ЕЗ) бр. 552/2004 и (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот и Регулатива (ЕЕЗ) бр. 3922/91 на Советот, изменета со ЕУ Регулативата бр. 2021/1087 (во понатамошниот текст: ЕУ Регулативата 2018/1139) која е прифатена и директно се применува, и која е објавена на интернет страницата на Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Член 3

(1) При спроведување на одредбите на овој правилник одделни изрази го имаат следното значење:

1. EASA (European Union Aviation Safety Agency) е Агенција на Европската Унија за безбедност во воздухопловството;

2. Национална воздухопловна власт, надлежен орган, надлежен орган на земјите членки се толкуваат, ако е применливо, како Агенција за цивилно воздухопловство.

(2) Поимите „Заедница (Community)“, „Право на заедницата (Community law)“, „Законски прописи на Заедницата (Community legislation)“, „Инструменти на Заедницата (Community instruments)“, „Договор за ЕЗ (EC Treaty)“, „Аеродром на Заедницата (Community airport)“, „Службен весник на Европските Заедници (Official Journal of the European Communities)“, „Службен весник на Европската Унија (Official Journal of the European Union)“, „Авиопревозник од Заедницата (Community air carrier)“ и „земја(-и) членка(-и) (Member State(s))“ употребени во ЕУ Регулативата 2018/1139, се читаат согласно точките 2 и 3 од Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07, 98/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.259/19), (во понатамошниот текст: Спогодбата за ЕЗВО).

(3) Другите поими при спроведување на овој правилник ќе го имаат значењето утврдено во ЕУ Регулативата 2018/1139, доколку поинаку не е уредено со ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 4

(1) Одредбите од членовите 5, 6, 63, 64 став 1, 65, 66, 67, 70, 71 ставови (2) и (3), 72, 74 и Главата V на ЕУ Регулативата 2018/1139 ќе отпочнат да се применуваат од денот на завршувањето на вториот преоден период од Протоколот V на Спогодбата за ЕЗВО.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член одредбите од членовите 63, 70, 71 ставови (2) и (3), 72, 74 и Главата V на ЕУ Регулативата 2018/1139 ќе отпочнат да се применуваат со склучувањето на работен аранжман за имплементација на Спогодбата за ЕЗВО помеѓу ЕАСА и Агенцијата за цивилно воздухопловство, доколку истиот е склучен пред завршувањето на вториот преоден период од Протоколот V на Спогодбата за ЕЗВО.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за заедничките основни правила за дејностите во цивилното воздухопловство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/20 и 301/21).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-470/1
28 март 2024 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р **Томислав Гунтев**, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1549.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл. 9 ст. 1 алинеја 3 чл. 10 ст. 1, чл. 43 и чл. 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 150/07, 100/11 и 42/20), на одржаната стотта седница на ден 28.3.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

На Влатко Георгиевски - јавен обвинител во Јавно обвинителство на Република Северна Македонија и член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престануваат заклучно со 2.4.2024 година.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 28.3.2024 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР Бр. 2/24
28 март 2024 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Душица Димитриеска, с.р.

1550.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно чл. 9 ст.1 алинеја 2 чл. 10 ст. 1, чл. 44 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 150/07, 100/11 и 42/20), и чл. 87 ст. 1 алинеја 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РСМ“ бр.42/20) на одржаната стотта седница на ден 28.3.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Арсим Адеми - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, по сопствено барање.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престануваат заклучно со 31.3.2024 година.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 28.3.2024 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР Бр. 3/24
28 март 2024 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Душица Димитриеска, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1551.

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РСМ“ бр. 72/16, 142/16, 233/18, 14/20 и 154/23), Претседателот на Комората на извршители на РСМ на ден 18.3.2024 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 1.4.2024 година за датум на почеток со работа на извршител Дарко Стеваноски именуван за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево.

Решението влегува во сила на ден 1.4.2024 година.

Образложение

На ден 11.1.2024 година лицето Дарко Стеваноски е именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево, со Решение на Министерството за правда УП 16р. 09-135/1-2024.

На ден 25.1.2024 година именуваниот извршител Дарко Стеваноски од Прилеп, достави Барање до Претседателот на КИРСМ, за донесување на решение за определување на ден за отпочнување со работа како извршител, доказ за именувањето, повелба за именување и доказ за осигурување од одговорност за штета сторена на трети лица.

На ден 12.3.2024 година изготвено е мислење од Претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел.бр. 03-53/9, врз основа на Записник од извршен увид на просторните услови потребни за извршување на извршни работи дел.бр. 03-53/8 од 11.3.2024 година.

Согласно со наведеното, Претседателот на Комората на извршители на РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 03-53/11
18 март 2024 година
Скопје

Комора на извршители на
Република Северна Македонија
Претседател,
Весна Деловска, с.р.